

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за усвојување на приговор**

1. Приговорот на ДПТТУ НИНО ТРАНС ДООЕЛ Свети Николе УП2 09-164/20 од 21 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 18 август 2020 година СЕ УСВОЈУВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-184 од 18 август 2020 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Жалителот на свој трошок да го изгради внатрешниот приклучок до најблиската точка од нисконапонската мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје.
4. Електродистрибуција да издаде Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок.
5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ДПТТУ НИНО ТРАНС ДООЕЛ Свети Николе до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-164/20 од 21 септември 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-184 од 18 август 2020 година издадено од КЕЦ Штип поради непостоење на технички услови.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека објектот е на 200 метри од трафостаница ТС Црн Камен, односно нема технички услови. Жалителот напомена дека е согласен на свој трошок да го гради внатрешниот приклучок.

На 14 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-164/20 од 21 септември 2020 година со прилог:
 - Приговор

- БСП-1 образец од 10 август 2020 година
- Потврда дека КП 1121, КО Свети Николе-ВГР не се наоѓа во плански опфат на урбанистичко-планска документација бр. 10-12/28 од 6 август 2020 година издадена од Општина Свети Николе
- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-184 од 18 август 2020 година
- Тековна состојба за Друштвото
- Имотен лист бр. 4149 за КП бр. 1121, КО Свети Николе-Вонград
- Слики од објектот и од околната мрежа

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 164/20
26 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски